

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 87

2 јуни 2014, понеделник

година LXX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                 | Стр. |                                                                                                                                                                         | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2499. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство и трговија „ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО Скопје..... | 3    | 2503. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот инспекторат за локална самоуправа.....                                          | 5    |
| 2500. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство и трговија „ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО Скопје..... | 3    | 2504. Годишна програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2014 година.....                                                                   | 8    |
| 2501. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....                                                                                                                        | 4    | 2505. Исправка на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 13   |
| 2502. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....                                                          | 4    | 2506. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје....                                                                                             | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2507. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија.....                                                                                                  | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2508. Решение од Судски совет на Република Македонија.....                                                                                                              | 14   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2509. Решение од Судски совет на Република Македонија.....                                                                                                              | 14   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2510. Решение од Судски совет на Република Македонија.....                                                                                                              | 14   |

|                                                                                                                                       | Стр. |                                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2511. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....                                                                     | 14   | 2527. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....                                                                                     | 24   |
| 2512. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....                                                                     | 15   | 2528. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 25   |
| 2513. <b>Оглас</b> за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од апелационо подрачје Битола.....  | 15   | 2529. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 25   |
| 2514. <b>Дополнително решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....                                    | 15   | 2530. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 26   |
| 2515. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .                                                    | 16   | 2531. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 26   |
| 2516. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .                                                    | 16   | 2532. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 27   |
| 2517. <b>Одлука</b> за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти .....                                         | 16   | 2533. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 27   |
| 2518. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти ..... | 17   | 2534. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 28   |
| 2519. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...                    | 18   | 2535. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                                                                   | 28   |
| 2520. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....        | 20   | 2536. <b>Годишен план</b> на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година .....                                         | 29   |
| 2521. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....        | 20   | 2537. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година ..... | 32   |
| 2522. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....        | 21   | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                          | 1-32 |
| 2523. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....        | 22   |                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 2524. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....        | 22   |                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 2525. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....        | 23   |                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 2526. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....        | 23   |                                                                                                                                                                                                                   |      |

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2499.**

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 27.5.2014 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА „ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со намена за изградба на мала хидроелектрична централа согласно Решението бр. 29-144/5 од 31.1.2014 година за одобрување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ „Станечка река 1“ на КП бр.587 во КО Станци, општина Крива Паланка со непосредна спогодба со Друштвото за производство и трговија „ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО Скопје (ЕМБС:6811078), со седиште во Скопје, бул. „Св.Климент Охридски“ бр. 30 Центар, за градежното земјиште кое се наоѓа на ГП бр.1.1 формирана од КП бр.587 КО Станци во место викано Орничка, со површина од 508 м2 евидентирано во Имотен лист број 121 КО Станци.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3582/1  
27 мај 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2500.**

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА „ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со намена за изградба на мала хидроелектрична централа согласно Решението бр. 29-145/4 од 31.1.2014 година за одобрување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ „Станечка река 2“ на КП бр.2586 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка со непосредна спогодба со Друштвото за производство и трговија „ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО Скопје (ЕМБС:6811078), со седиште во Скопје, бул. „Св.Климент Охридски“ бр.30 Центар, за градежното земјиште кое се наоѓа на ГП бр.1.1 формирана од КП бр.2586 КО Крива Паланка во место викано Чепрљино, со површина од 603 м2 евидентирано во Имотен лист број 1576 КО Крива Паланка.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3582/2  
27 мај 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2501.**

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ**  
**ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за изработка на нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела, која се наоѓа на КП број 2233/2, КО Струга, евидентирана во Имотен лист број 11990, кое согласно Извод од детален урбанистички план за УЕ-4 Струга Запад бр.07-240/5 од 21.2.2003 година е со намена за изградба на зеленило.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3603/1  
27 мај 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2502.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ**  
**НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО**  
**И ВОДОСТОПАНСТВО**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/2013).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3926/1  
27 мај 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2503.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на движните ствари и тоа:

**I. Канцелариски мебел**

| Ред. број | Назив                      | Инвентарен број | Количина |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------|
| 1.        | Работна маса со касети     | 000149          | 1        |
| 2.        | Дел од биро                | 000193          | 1        |
| 3.        | Работна фотелја кожена     | 000195          | 1        |
| 4.        | Маса мала                  | 000202          | 1        |
| 5.        | Фотелја штофена жолта      | 000203          | 1        |
| 6.        | Фотелја штофена жолта      | 000204          | 1        |
| 7.        | Фотелја штофена жолта      | 000205          | 1        |
| 8.        | Фотелја штофена жолта      | 000206          | 1        |
| 9.        | Закачалка                  | 000505          | 1        |
| 10.       | Зидна полица од пет дела   | 000639          | 1        |
| 11.       | Плакар троклирен           | 000894          | 1        |
| 12.       | Дел од работна маса        | 000197          | 1        |
| 13.       | Работна маса со касети     | 000621          | 1        |
| 14.       | Канцелариска столица       | 000643          | 1        |
| 15.       | Работна маса мала помошно  | 000629          | 1        |
| 16.       | Работна маса               | 000823          | 1        |
| 17.       | Столица                    | 001104          | 1        |
| 18.       | Работна маса               | 001106          | 1        |
| 19.       | Мала фиока со клуч         | 000963          | 1        |
| 20.       | Закачалка                  | 000823          | 1        |
| 21.       | Фиока со касети            | 001098          | 1        |
| 22.       | Работна маса мала помошна  | 000628          | 1        |
| 23.       | Стаклена витрина двокрилна | 000915          | 1        |
| 24.       | Фиока со касети            | 001099          | 1        |
| 25.       | Работна маса               | 001097          | 1        |
| 26.       | Столица                    | 000243          | 1        |
| 27.       | Столица кожена             | 000058          | 1        |
| 28.       | Фиока со касети            | 001101          | 1        |
| 29.       | Работна маса               | 000867          | 1        |
| 30.       | Работна маса               | 000838          | 1        |
| 31.       | Фотелја кожена             | 000032          | 1        |

## II. Компјутерска опрема и телефонски апарати

| Ред. број | Назив                | Инвентарен број | Спецификација                                                                        | Количина |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.        | Персонален компјутер | 000602          | ИМБ ТЦ А55<br>ЦЕЛ3.06/256МБ/80ГБ-<br>внесено рачно                                   | 1        |
| 2.        | Печатач              | 000892          | Лексмарк Е 120, Ласер<br>Принтер 4506-100 SW<br>994GN 1G, 220-240V,<br>50/60Hz, 1,5A | 1        |
| 3.        | Телефон Панасоник    | 000893          | KX-T 2261 X                                                                          | 1        |
| 4.        | Персонален компјутер | 000466          | АЦЕР AL 1716F AC 100 -<br>240V,50/60 Hz,1.0A<br>DK1.66/512MB/80GB                    | 1        |
| 5.        | Персонален компјутер | 000805          | Самсунг 943 NW-AC100-<br>240V-50/60Hz,07 A                                           | 1        |
| 6.        | Телефон Панасоник    | 001105          | KV-TS500FV                                                                           | 1        |
| 7.        | Печатач              | 000984          | Laser jet 1000, Q1342A,<br>220-240V-AC, 50/60Hz,<br>2.0A                             | 1        |
| 8.        | Персонален компјутер | 000819          | Хундаи X715 AC100-<br>240V,50/60Hz,1.5A                                              | 1        |
| 9.        | Телефон Панасоник    | 000824          | KX-T2375FXW                                                                          | 1        |
| 10.       | Печатач              | 000476          | Лексмарк Е 120, Ласер<br>Принтер 4506-100 SW<br>994GN 1G, 220-240V,<br>50/60Hz, 1,5A | 1        |
| 11.       | Персонален компјутер | 000612          | ХП CZC 4501 JN2, ASUS<br>mod.MM17D 100-240V-<br>50/60Hz, 1,5A                        | 1        |

## III. Возила

| Ред. број | Опис                                  | Модел                 | Број на шасија        | Рег.број      | Вредност во денари |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 1.        | Патничко моторно возило<br>Фоолсфеген | Бора Дизел 1.9<br>TDI | WBWZZZ1JZ<br>1W241014 | BP-001-<br>ЛБ | 180.000,00         |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

**Член 3**

Министерот за локална самоуправа склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3831/1  
27 мај 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2504.**

Врз основа на член 6 став (2) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/13, 106/13 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  
ЗА 2014 ГОДИНА**

**Член 1**

Со оваа програма се утврдува вкупната површина на земјоделското земјиште кое е предмет на продажба, максималната и кумулативаната површина на земјоделското земјиште кое може да биде предмет на продажба, површината на земјоделското земјиште во државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба парцелизирано во блокови со површина до 10 хектари, површината на земјоделското земјиште во државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба парцелизирано во блокови со површина над 10 хектари, катастарски податоци содржани во имотен лист за земјоделското земјиште, намена на земјиштето, податоци за тоа дали има склучено договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост, податоци за времетраење на закупот доколку го има, службеност или други товари, состојба во која се наоѓа земјоделското земјиште и условите за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост согласно член 21 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.

**Член 2**

Вкупната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост изнесува 210.000 хектари.

Вкупната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост предмет на Годишната програма за продавање на земјоделско земјиште во државна сопственост изнесува 164ха 42ар 23м<sup>2</sup>.

**Член 3**

Максималната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да се продаде на едно физичко лице, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица е 20% од вкупната површина на земјоделско земјиште кое е предмет на продажба согласно оваа годишна програма.

Кумулативната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да се продаде на едно физичко лице, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица е 10% од вкупната површина на земјоделско земјиште во државна сопственост во Република Македонија.

**Член 4**

Податоците за земјоделското земјиште во државна сопственост кое е предмет на продажба со површина на блок до 10 хектари, содржани во имотните листови се:

| блок | општина | катастарска<br>општина | место<br>викано | И.Л.<br>бр. | К.П.<br>бр. | култур<br>а | кк | површина |                   | службеност, закуп<br>и други товар | дали земјиштето<br>е под насади | Намена на<br>земјоделското<br>земјиште | Проценета<br>вредност на<br>вкупна<br>површина во<br>денари |
|------|---------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |         |                        |                 |             |             |             |    | ха       | ар м <sup>2</sup> |                                    |                                 |                                        |                                                             |
| 1.   | 1.      | Велес                  | Смиловци        | 1           | 270         | 11000       | 5  | 8        | 07 73             | не                                 | не                              | нива                                   | 1.337.803,00                                                |
| 2.   | 2.      | Велес                  | Војница         | 1           | 860         | 11000       | 7  | 0        | 48 75             | не                                 | не                              | нива                                   | 80.742,00                                                   |
| 3.   |         | Велес                  | Војница         | 1           | 861         | 11000       | 7  | 0        | 23 38             | не                                 | не                              | нива                                   | 38.723,00                                                   |
| 4.   |         | Велес                  | Војница         | 1           | 862         | 11000       | 6  | 0        | 23 79             | не                                 | не                              | нива                                   | 39.402,00                                                   |
| 5.   |         | Велес                  | Војница         | 1           | 863         | 11000       | 6  | 0        | 13 10             | не                                 | не                              | нива                                   | 21.697,00                                                   |
| 6.   | 3.      | Градско                | Виничани        | 117         | 35          | 11000       | 4  | 4        | 64 17             | не                                 | не                              | нива                                   | 768.781,00                                                  |
| 7.   | 4.      | Градско                | Виничани        | 117         | 102/1       | 11000       | 5  | 8        | 29 32             | не                                 | не                              | нива                                   | 1.373.561,00                                                |
| 8.   | 5.      | Градско                | Свекани         | 16          | 245         | 11000       | 6  | 6        | 27 14             | не                                 | не                              | нива                                   | 1.038.701,00                                                |
| 9.   | 6.      | Чашка                  | Раковец         | 167         | 278         | 11000       | 4  | 1        | 07 05             | не                                 | не                              | нива                                   | 177.301,00                                                  |
| 10.  | 7.      | Чашка                  | Раковец         | 167         | 253         | 11000       | 4  | 8        | 84 53             | не                                 | не                              | нива                                   | 1.465.003,00                                                |
| 11.  | 8.      | Прилеп                 | Беровци         | 92          | 226/1       | 11000       | 3  | 3        | 47 38             | не                                 | не                              | нива                                   | 575.348,00                                                  |
| 12.  | 9.      | Прилеп                 | Веселчани       | 61          | 1082/3      | 11000       | 6  | 3        | 65 18             | не                                 | не                              | нива                                   | 604.829,00                                                  |
| 13.  | 10.     | Долнени                | Дабјани         | 18          | 9           | 11000       | 5  | 2        | 04 90             | не                                 | не                              | нива                                   | 339.365,00                                                  |
| 14.  | 11.     | Долнени                | Сарандиново     | 94          | 52          | 11000       | 4  | 2        | 75 31             | не                                 | не                              | нива                                   | 455.982,00                                                  |
| 15.  |         | Долнени                | Сарандиново     | 94          | 52          | 11000       | 4  | 1        | 52 00             | не                                 | не                              | нива                                   | 251.750,00                                                  |
| 16.  |         | Долнени                | Сарандиново     | 94          | 52          | 11000       | 4  | 0        | 93 00             | не                                 | не                              | нива                                   | 154.031,00                                                  |
| 17.  |         | Долнени                | Сарандиново     | 94          | 52          | 11000       | 5  | 1        | 00 00             | не                                 | не                              | нива                                   | 165.625,00                                                  |
| 18.  | 12.     | Долнени                | Сарандиново     | 94          | 66          | 11000       | 5  | 1        | 11 54             | не                                 | не                              | нива                                   | 184.738,00                                                  |
| 19.  |         | Долнени                | Сарандиново     | 94          | 66          | 11000       | 5  | 1        | 27 39             | не                                 | не                              | нива                                   | 210.990,00                                                  |
| 20.  |         | Долнени                | Сарандиново     | 94          | 66          | 11000       | 5  | 0        | 56 46             | не                                 | не                              | нива                                   | 93.512,00                                                   |
| 21.  |         | Долнени                | Пешталего       | 231         | 1171        | 11000       | 5  | 1        | 89 00             | не                                 | не                              | нива                                   | 313.031,00                                                  |
| 22.  | 13.     | Долнени                | Пешталего       | 231         | 1171        | 11000       | 5  | 0        | 33 33             | не                                 | не                              | нива                                   | 55.203,00                                                   |
| 23.  |         | Долнени                | Пешталего       | 231         | 1171        | 11000       | 5  | 0        | 33 34             | не                                 | не                              | нива                                   | 55.219,00                                                   |
| 24.  |         | Долнени                | Пешталего       | 231         | 1171        | 11000       | 5  | 0        | 70 35             | не                                 | не                              | нива                                   | 116.517,00                                                  |
| 25.  |         | Долнени                | Пешталего       | 231         | 1171        | 11000       | 5  | 0        | 33 33             | не                                 | не                              | нива                                   | 55.203,00                                                   |

|     |     |              |              |             |     |       |       |   |   |    |    |    |    |            |            |
|-----|-----|--------------|--------------|-------------|-----|-------|-------|---|---|----|----|----|----|------------|------------|
| 26. | 14. | Долени       | Сарандиново  | Даб         | 94  | 217/4 | 11000 | 4 | 1 | 62 | 88 | не | не | нива       | 269.770,00 |
| 27. |     | Долени       | Сарандиново  | Корија      | 94  | 386   | 11000 | 4 | 2 | 95 | 18 | не | не | нива       | 488.892,00 |
| 28. | 15. | Долени       | Сарандиново  | Долема Нива | 94  | 387   | 11000 | 4 | 2 | 46 | 47 | не | не | нива       | 408.216,00 |
| 29. | 16. | Долени       | Заполжани 1  | Бач Круфче  | 129 | 966   | 11000 | 5 | 2 | 61 | 74 | не | не | нива       | 433.507,00 |
| 30. | 17. | Пехчево      | Црник        | Ракин Дол   | 262 | 199   | 11000 | 6 | 1 | 06 | 92 | не | не | нива       | 177.086,00 |
| 31. |     | Битола       | Рамна        | Враџи лог   | 192 | 788   | 11000 | 4 | 1 | 02 | 66 | не | не | нива       | 260.498,00 |
| 32. | 18. | Битола       | Рамна        | Враџи луг   | 192 | 788   | 11000 | 4 | 0 | 51 | 33 | не | не | нива       | 130.249,00 |
| 33. |     | Битола       | Рамна        | Враџи луг   | 192 | 788   | 11000 | 4 | 0 | 51 | 34 | не | не | нива       | 130.274,00 |
| 34. | 19. | Битола       | Рамна        | Враџи луг   | 192 | 824/2 | 13000 | 4 | 1 | 43 | 17 | не | не | овоштарник | 363.291,00 |
| 35. | 20. | Новаци       | Ивени        | Лочка       | 39  | 150   | 11000 | 6 | 1 | 01 | 92 | не | не | нива       | 258.620,00 |
| 36. | 21. | Новаци       | Ивени        | Лочка       | 39  | 150   | 11000 | 6 | 1 | 01 | 92 | не | не | нива       | 258.620,00 |
| 37. | 22. | Делчево      | Стамер       | Мостето     | 97  | 15/1  | 11000 | 6 | 1 | 43 | 91 | не | не | нива       | 238.351,00 |
| 38. | 23. | Делчево      | Ст. Истевник | Лице        | 412 | 739   | 11000 | 6 | 2 | 16 | 21 | не | не | нива       | 358.098,00 |
| 39. | 24. | Куманово     | Љубодраг     | Пракарник   | 119 | 31    | 11000 | 2 | 3 | 44 | 22 | не | не | нива       | 570.114,00 |
| 40. | 25. | Куманово     | Љубодраг     | Пракарник   | 476 | 25/1  | 11000 | 2 | 3 | 20 | 37 | не | не | нива       | 530.613,00 |
| 41. |     | Куманово     | Шушли Камен  | Драгутница  | 149 | 475   | 11000 | 4 | 0 | 58 | 00 | не | не | нива       | 96.063,00  |
| 42. | 26. | Куманово     | Шушли Камен  | Драгутница  | 149 | 475   | 11000 | 5 | 1 | 12 | 00 | не | не | нива       | 185.500,00 |
| 43. |     | Куманово     | Шушли Камен  | Драгутница  | 149 | 475   | 11000 | 6 | 1 | 84 | 67 | не | не | нива       | 305.860,00 |
| 44. |     | Куманово     | Шушли Камен  | Бегов Рид   | 149 | 581   | 11000 | 5 | 2 | 18 | 57 | не | не | нива       | 362.007,00 |
| 45. | 27. | Куманово     | Шушли Камен  | Бегов Рид   | 149 | 582   | 11000 | 5 | 2 | 16 | 56 | не | не | нива       | 358.678,00 |
| 46. |     | Куманово     | Шушли Камен  | Бегов Рид   | 149 | 583   | 11000 | 5 | 1 | 01 | 56 | не | не | нива       | 168.209,00 |
| 47. | 28. | С.Нагоричани | Јачинце      | Гјерен      | 190 | 654/1 | 11000 | 5 | 2 | 09 | 18 | не | не | нива       | 346.454,00 |
| 48. |     | С.Нагоричани | Клчевце      | Голубица    | 319 | 1094  | 11000 | 4 | 1 | 00 | 22 | не | не | нива       | 165.989,00 |
| 49. | 29. | С.Нагоричани | Клчевце      | Голубица    | 319 | 1094  | 11000 | 6 | 0 | 51 | 90 | не | не | нива       | 85.959,00  |
| 50. | 30. | С.Нагоричани | Стрезовце    | Пецарево    | 134 | 433   | 11000 | 4 | 1 | 62 | 54 | не | не | нива       | 269.207,00 |
| 51. |     | С.Нагоричани | Јачинце      | Пировина    | 190 | 1107  | 11000 | 6 | 1 | 00 | 82 | не | не | нива       | 166.983,00 |
| 52. | 31. | С.Нагоричани | Јачинце      | Пировина    | 190 | 1108  | 11000 | 5 | 1 | 46 | 13 | не | не | нива       | 242.028,00 |
| 53. | 32. | С.Нагоричани | Клчевце      | Голубица    | 319 | 999   | 11000 | 4 | 1 | 04 | 40 | не | не | нива       | 172.913,00 |
| 54. | 33. | С.Нагоричани | Клчевце      | Голубица    | 319 | 1081  | 11000 | 4 | 1 | 28 | 21 | не | не | нива       | 212.348,00 |
| 55. | 34. | Липково      | Никуштак     | Прокоец     | 187 | 2391  | 14000 | 5 | 1 | 56 | 35 | не | не | лозје      | 258.955,00 |
| 56. | 35. | Липково      | Никуштак     | Кадранилвај | 187 | 820   | 11000 | 5 | 1 | 35 | 50 | не | не | нива       | 224.422,00 |
| 57. | 36. | Липково      | Матрече      | Совиче      | 193 | 160/1 | 11000 | 4 | 1 | 15 | 80 | не | не | нива       | 191.794,00 |

|     |     |            |            |               |        |        |       |   |        |    |    |    |    |    |        |              |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|---|--------|----|----|----|----|----|--------|--------------|
| 58. | 37. | Липово     | Матејче    | Г.Букурца     | 193    | 4350/2 | 11000 | 5 | 1      | 04 | 80 | не | не | не | нива   | 173.575,00   |
| 59. | 38. | Гевгелија  | Моин       | Сарандар      | 77     | 388/1  | 11000 | 3 | 1      | 45 | 48 | не | не | не | нива   | 240.951,00   |
| 60. | 39. | Гевгелија  | Нов Дојран | Асали         | 123    | 219/1  | 11000 | 4 | 3      | 43 | 20 | не | не | не | нива   | 568.425,00   |
| 61. | 40. | Св. Николе | Амзабегово | Бударија      | 94     | 922    | 11000 | 4 | 1      | 11 | 92 | не | не | не | нива   | 185.367,00   |
| 62. | 41. | Св. Николе | Адибегово  | Дол.Ливади    | 1      | 10     | 11000 | 2 | 2      | 68 | 93 | не | не | не | нива   | 445.415,00   |
| 63. | 42. | Св. Николе | Бурилови   | Војнички Рид  | 49     | 147    | 11000 | 4 | 1      | 09 | 88 | не | не | не | нива   | 181.989,00   |
| 64. | 43. | Св. Николе | Малино     | Корбел        | 203    | 544    | 11000 | 5 | 2      | 05 | 64 | не | не | не | нива   | 340.591,00   |
| 65. | 44. | Св. Николе | Немањаци   | Градиште      | 224    | 4876/5 | 11000 | 5 | 1      | 22 | 20 | не | не | не | нива   | 202.394,00   |
| 66. | 45. | Св. Николе | Сопот      | Бранкова чука | 106    | 1173   | 11000 | 5 | 2      | 40 | 03 | не | не | не | нива   | 397.550,00   |
| 67. | 46. | Св. Николе | Стањевци   | Локва         | 123    | 2340   | 15000 | 3 | 1      | 74 | 22 | не | не | не | ливада | 288.552,00   |
| 68. | 47. | Валандово  | Рабово     | Мегдани       | 563    | 156/1  | 11000 | 5 | 4      | 58 | 60 | не | не | не | нива   | 1.163.688,00 |
| 69. | 48. | Валандово  | Рабово     | Мегдани       | 563    | 156/3  | 11000 | 5 | 1      | 90 | 65 | не | не | не | нива   | 483.771,00   |
| 70. | 49. | Пробиштип  | Троло      | Чукар         | 1      | 388    | 15000 | 4 | 2      | 58 | 57 | не | не | не | ливада | 428.257,00   |
| 71. | 50. | Пробиштип  | Пестришино | Црвен чукар   | 38     | 740    | 11000 | 6 | 2      | 51 | 80 | не | не | не | нива   | 417.044,00   |
| 72. | 51. | Радовиш    | Ињево      | Ширините      | 260    | 20     | 11000 | 3 | 6      | 90 | 45 | не | не | не | нива   | 1.143.558,00 |
| 73. | 52. | Радовиш    | Ињево      | Ширините      | 260    | 1376   | 11000 | 3 | 4      | 48 | 00 | не | не | не | нива   | 742.000,00   |
| 74. | 53. | Радовиш    | Скоруша    | ШирокаГорни   | 160    | 486/1  | 11000 | 5 | 1      | 00 | 11 | не | не | не | нива   | 165.807,00   |
| 75. | 54. | Радовиш    | Загорци    | Умага         | 73     | 6      | 11000 | 5 | 1      | 30 | 33 | не | не | не | нива   | 215.859,00   |
| 76. | 55. | Ресен      | Козјак     | Маказе        | 341    | 284    | 11000 | 4 | 1      | 86 | 41 | не | не | не | нива   | 308.742,00   |
| 77. | 56. | Ресен      | Прељубје   | Грамашница    | 11     | 247/1  | 11000 | 6 | 1      | 54 | 25 | не | не | не | нива   | 255.477,00   |
| 78. | 57. | Ресен      | Евда       | Св.Анастас    | 13     | 1427/1 | 15000 | 4 | 1      | 79 | 81 | не | не | не | ливада | 297.810,00   |
| 79. | 58. | Ресен      | Г. Дупени  | Дачка         | 1096   | 196    | 15000 | 4 | 2      | 50 | 16 | не | не | не | ливада | 414.328,00   |
| 80. | 59. | Ресен      | Г. Дупени  | Долна корија  | 1096   | 2274   | 15000 | 4 | 3      | 08 | 10 | не | не | не | ливада | 510.291,00   |
| 81. | 60. | Ресен      | Г. Дупени  | Дачка         | 1096   | 17     | 15000 | 4 | 4      | 22 | 31 | не | не | не | ливада | 699.451,00   |
| 82. | 61. | Струмица   | Владејци   | Рамниште      | 242    | 70     | 11000 | 4 | 1      | 0  | 75 | не | не | не | нива   | 255.651,00   |
| 83. | 62. | Струмица   | Добрашинци | Кагајалан     | 251    | 1740   | 11000 | 4 | 2      | 90 | 24 | не | не | не | нива   | 736.478,00   |
| 84. | 63. | Струмица   | Кукулиш    | Липа          | 522    | 3140   | 11000 | 5 | 3      | 84 | 14 | не | не | не | нива   | 974.748,00   |
| 85. | 64. | Гостивар   | Речане     | Брегаци       | 100017 | 440/6  | 11000 | 5 | 2      | 20 | 00 | не | не | не | нива   | 558.246,00   |
|     |     |            |            |               |        |        |       |   | Вкупно |    |    |    |    |    |        |              |
|     |     |            |            |               |        |        |       |   | 118    | 03 | 63 |    |    |    |        |              |

## Член 5

Податоците за земјоделското земјиште во државна сопственост кое е предмет на продажба со површина на блок над 10 хектари, содржани во имотните листови се:

| блок   | општина  | катастарска<br>општина | место<br>викано | н.л.<br>бр. | к.п.<br>бр. | култур<br>а | кк | површина |    |                | службеност, закуп<br>и други товари | дали земјиштето<br>е под насади | Намена на<br>земјоделското<br>земјиште | Проценета<br>вредност на<br>вкупна<br>површина во<br>денари |
|--------|----------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|----|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |          |                        |                 |             |             |             |    | ха       | ар | м <sup>2</sup> |                                     |                                 |                                        |                                                             |
| 1      | 1        | Чашка                  | Раковец         | 167         | 282         | 11000       | 5  | 13       | 78 | 45             | не                                  | нива                            | 2.283.058,00                           |                                                             |
| 2      | 2        | Чашка                  | Свеќани         | 16          | 129         | 11000       | 6  | 10       | 34 | 84             | не                                  | нива                            | 1.713.954,00                           |                                                             |
| 3      | 3        | Куманово               | Љубодраг        | 119         | 36          | 11000       | 2  | 1        | 63 | 42             | не                                  | нива                            | 270.664,00                             |                                                             |
| 4      |          | Куманово               | Љубодраг        | 119         | 42          | 11000       | 2  | 1        | 58 | 52             | не                                  | нива                            | 262.549,00                             |                                                             |
| 5      |          | Куманово               | Љубодраг        | 119         | 43          | 11000       | 2  | 2        | 08 | 25             | не                                  | нива                            | 344.914,00                             |                                                             |
| 6      |          | Куманово               | Љубодраг        | 119         | 44          | 11000       | 2  | 5        | 95 | 98             | не                                  | нива                            | 987.092,00                             |                                                             |
| 7      |          | Куманово               | Љубодраг        | 119         | 46          | 11000       | 2  | 6        | 00 | 39             | не                                  | нива                            | 994.396,00                             |                                                             |
| 8      | Куманово | Љубодраг               | Праскарник      | 119         | 49          | 11000       | 2  | 4        | 98 | 75             | не                                  | нива                            | 826.055,00                             |                                                             |
| Вкупно |          |                        |                 |             |             |             |    | 46       | 38 | 60             |                                     |                                 |                                        |                                                             |

## Член 6

Во случај на продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост во површина над 50 хектари, условите за учество на јавниот оглас се:

- 1) 2 милиони евра износ на инвестиции во првите пет години од купопродажбата на секои 50 хектари; и
- 2) најмалку 20 вработувања во редовен работен однос во првите пет години од купопродажбата на секои 50 хектари земјоделско земјиште.

## Член 7

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3828/1  
27 мај 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2505.**

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2014 направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА**

**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ  
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-  
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во членот 1 став 1, наместо регистарската ознака „SK-408-AA“ треба да стои регистарската ознака „SK-778-LZ“.

Бр. 42-1997/2  
29 мај 2014 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија,

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

**2506.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 180-та седница одржана на ден 30.5.2014 година, ја донесе следната

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ**

За судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје се избрани:

1. МАЈА ПЕТАР АНДРЕЕВСКА
2. АТИНА ВАСИЛИС ФАРИЦАЛА АНДРЕЕВСКА
3. БЛАГИЦА ПЕТАР АНЃЕЛОВСКА
4. НАТКА КРУМЕ БЛАЖЕВСКА
5. МАРИЈАНА СТРАХИЛ БОГОЈЕВСКА
6. НАТАША ЈОВАН БРСАКОВСКА ЈОШЕВСКА
7. МИЛАН АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВСКИ
8. СТОЈЧО АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ
9. ЛИЈАНА СТАНОМИР ГАВРИЛОВСКА
10. УБАВКА АЛЕКСАНДАР СПАСОЈЕВИЌ
11. КРИСТИНА МИРЧЕ ДАНЕВСКА
12. ИВАН ТОМИСЛАВ ДИМИТРИЈЕВСКИ
13. ЕЛИЗАБЕТА ПЕТАР ДИМИТРОВСКА

14. ЃЕРМАН НЕЧО ЃОРЃИЕВСКИ
15. ЕЛИЦА СТЕФКО ИЛИОВСКА
16. ЗОРКА ПЕТРЕ ЈОВЧЕВСКА
17. СУЗАНА САЛАХУДИН ФИЛИЌ
18. ЗОРИЦА СОФРОНИ КАРАФИЛОСКА
19. МАРИНА БОЖИДАР ПАНЧЕВСКА
20. СТОЈАНКА ГЕОРГИ КОЛЕВА
21. МИЛЕНА ДУШАН КРСТЕВСКА
22. ДАНИЕЛА САНДЕ КАРАПАЊА
23. ТАЃА ЗОРАНЧО КУЗМАНОВСКА
24. ИВАНА ЗОРАН КУЛИЊАНОВА
25. ДАРКО ТОДОР МИТРОВИЌ
26. ЛЕПА БОЖИН МИТРЕСКА
27. ИВА ГОРАН НАНЕВСКА
28. ВЕЛИКА РИСТО НАУМОВСКА
29. ЖАНИНА МИЛАН НЕДКОВА
30. ВЕСНА СТАНИША НИКОЛОВСКА
31. ХРИСТИНА РИСТО НИЧОВСКА
32. МИНЕЛА РАФЕТ ОСМАНОВИЌ
33. СУЛТАНА АНАСТАСИС ПОПОВИЌ
34. ВЕРА СРБОЉУБ РИСТИЌ
35. СОЃА ЃОРЃИ САМАРСКА-СМИЛЕСКА
36. НЕНА ДРАГАН СПАСОВ
37. ВЕСНА ЉУБОМИР СТЕФАНОВСКА
38. КОСТАДИН КРСТО СТОЈЧЕВСКИ
39. ИВАН ДРАГИ ТАШЕВ
40. КАТИЦА ДРАГАН ТЕМЕЛКОВСКА
41. ЕЛЕНА ВЛАДИМИР ТЕМОВСКА
42. ВЛАДИСЛАВ ДРАГОСЛАВ ТЕНТОВ
43. СУЗАНА САНДЕ ШАРКОВСКА
44. ВЕСНА АЛЕКСАНДАР КОТЕСКА АТАНА-СОВСКА.

Оваа одлука влегува во сила 30.5.2014 година.

Бр. 07-1084/1  
30 мај 2014 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

**2507.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 180-та седница одржана на ден 30.5.2014 година, ја донесе следната

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА**

За судии поротници на Основен суд Гевгелија се избрани:

1. ХРИСТИНА МИТЕВСКА
2. ЦВЕТАНКА КРАЛЕВА

3. АНГЕЛ СТОЈАНОВ
4. САШКО ЈАНЧЕВ
5. ДИМИТАР РИСТОВ
6. ЗЛАТА БЕЛЧОВСКА
7. КОСТАДИНКА СТОЈАНОВА
8. ВЕРИЦА АПОСТОЛОВА
9. ВАСКА ЗАЛКОВА.

Оваа одлука влегува во сила 30.5.2014 година.

Бр. 07-1085/1  
30 мај 2014 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

**2508.**

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 30.5.2014 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

Се констатира престанок на судиската функција на Љупка Арсениевска, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 09.05.2014 година.

Решението влегува во сила од 2.6.2014 година.

Бр. 07-1079/1  
30 мај 2014 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

**2509.**

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 30.5.2014 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

Се констатира престанок на судиската функција на Мирјана Дуковска, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 22.4.2014 година.

Решението влегува во сила од 2.6.2014 година.

Бр. 07-1080/1  
30 мај 2014 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

**2510.**

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 30.5.2014 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

Се констатира престанок на судиската функција на Нада Милчевска, судија на Основен суд Скопје 2 Скопје, со навршување на 64 години на 16.04.2014 година.

Решението влегува во сила од 2.6.2014 година.

Бр. 07-1081/1  
30 мај 2014 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

**2511.**

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 30.5.2014 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

Се констатира престанок на судиската функција на Киро Стефанов, судија на Основен суд Кочани, со навршување на 64 години на 22.5.2014 година.

Решението влегува во сила од 2.6.2014 година.

Бр. 07-1082/1  
30 мај 2014 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

**2512.**

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 30.5.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

Се констатира престанок на судиската функција на Блаже Трпевски, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 25.05.2014 година.

Решението влегува во сила од 02.06.2014 година.

Бр. 07-1083/1                      Судски совет  
30 мај 2014 година            на Република Македонија  
Скопје                            Претседател,  
Александра Зафировска, с.р.

**2513.**

Согласно член 9 став 1 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010 и 100/2011), Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, објавува

**ОГЛАС****ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА**

На огласот може да се пријави секој судија кој во моментот на објавувањето на огласот врши судиска функција и кој ги исполнува следните услови:

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж и
- да има позитивни оценки во последните 3 (три) години во вршењето на судиската функција дадени од страна на Советот.

Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот.

Кон пријавата кандидатите поднесуваат:

- потврда за судиски стаж;
- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој;
- оценки за резултатите од работењето за последните 3 (три) години издадени од Советот и

- податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за судии и јавни обвинители.

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1077/1                      Судски совет  
30 мај 2014 година            на Република Македонија  
Скопје                            Претседател,  
Александра Зафировска, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2514.**

Врз основа на член 219 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/20005, 110/2008 и 51/2011) и член 88 став 1 точка в) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето број 08-286/1 од 3.3.2014 година и Барањето број 01-721/1 од 23.5.2014 година на Македонската берза АД Скопје, на седницата одржана на ден 27.5.2014 година, донесе

**ДОПОЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност на Одлуката бр. 02-272/1 од 27.2.2014 година за изменување и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонската берза АД Скопје и Одлуката бр. 02-720/1 од 23.5.2014 година за измени на Одлуката бр. 02-272/1 за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје.

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје да достави пречистен текст на Тарифникот за висина на надоместоците на Македонска берза АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-30                      Комисија за хартии од вредност  
27 мај 2014 година            на Република Македонија  
Скопје                            Претседател,  
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

**2515.**

Врз основа на член 46 став 1 точка в) и став 2 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 03-2165/1 од 22.4.2014 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност на Одлуката број 03-2165/2 од 22.4.2014 година за изменување и дополнување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, одржана на ден 16.4.2014 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар АД Скопје да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Бр. УП1 08-64      | Комисија за хартии од вредност          |
| 27 мај 2014 година | на Република Македонија                 |
| Скопје             | Претседател,                            |
|                    | м-р <b>Елизабета Чингаровска</b> , с.р. |

**2516.**

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) постапувајќи по Барањето на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје бр. УП1 08-65 од 2.5.2014 година на седницата одржана на ден 27.5.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава временна согласност за именување на Томо Томовски, дипломиран економист, за вршител на должност директор на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Томо Томовски за вршител на должност директор на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, се дава до 10.11.2014 година, согласно Одлука бр. 02-08 од 28.4.2014 година донесена од Одборот на директори на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, Барањето за давање согласност

за именување на вршител на должност-директор на овластено правно лице бр. УП1 08-65 од 2.5.2014 година и согласно член 12 од Правилникот за начин и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006 и 81/2014).

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Томо Томовски од функцијата извршен член на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Бр. УП1 08-65      | Комисија за хартии од вредност          |
| 27 мај 2014 година | на Република Македонија                 |
| Скопје             | Претседател,                            |
|                    | м-р <b>Елизабета Чингаровска</b> , с.р. |

## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2517.**

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 35 и 36 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и член 40 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИ СО НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и постапката на известување на резидентите до Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) за трансакциите извршени со нерезиденти.

2. Резидентите се должни да известуваат за:

- состојбата и промените на сметките на резидентите во странство;
- состојбата и промените на евиденциските сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти;
- состојбата и промените на побарувањата и обврските од комерцијално работење со нерезиденти;
- состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално-поврзаните субјекти врз основа на вложувања во и од странство;

- состојбата и промените на побарувањата од и обврските кон нерезиденти од трансакции со хартии од вредност;

- извозот и увозот на стоки;
- платниот промет со странство; и

- други промени на побарувањата од и обврските кон нерезиденти, коишто влијаат врз ставките на платниот биланс.

3. За потребите на оваа одлука, поимот „состојба на побарувањата и обврските“ се однесува на износот на средствата и обврските на почетокот, односно на крајот на извештајниот период.

Промените на побарувањата и обврските ги вклучуваат сите трансакции настанати во извештајниот период, како и промените настанати во обемот на побарувањата и обврските како резултат на курсни разлики, ценовни промени и останати промени.

4. Известувањето за трансакциите со нерезиденти може да се врши непосредно и посредно.

Непосредното известување претставува директно известување од страна на резидентите коишто имаат трансакции со нерезиденти, преку доставување соодветен извештај до Народната банка.

Посредното известување претставува известување од страна на други лица, кои не учествувале непосредно во трансакциите со нерезиденти, но доставуваат извештаи до Народната банка за извршените трансакции, согласно со информациите со кои располагаат.

5. За потребите на оваа одлука кај непосредното известување, известувачи се сите резиденти кои врз основа на трансакции со нерезиденти имаат промени во состојбата на побарувањата од или обврските кон нерезиденти.

6. По исклучок на точка 5 од оваа одлука, за потребите на известувањето за состојбата и промените на одредени видови побарувања и обврски од трансакциите со нерезиденти, предвидени во точка 2 став 1 алинеја 3, 4 и 6, Народната банка може да ги определи известувачите врз основа на постапка за избор на примерок.

Народната банка, еднаш годишно, врши избор на примерок на известувачи, по што писмено ги известува резидентите кои се избрани за известување.

Писменото известување од претходниот став ги обврзува известувачите да доставуваат извештаи сè до нивното отповикување по пат на писмено известување од страна на Народната банка.

Доколку во текот на годината се јави потреба за промена на примерокот, Народната банка може да ја повтори постапката за избор на примерок на известувачи.

7. Известувањето за трансакциите, предвидени во точка 2 став 1 алинеја 1, 2, 3 и 4 од оваа одлука, се врши непосредно, од страна на резидентите кои имаат трансакции со нерезиденти.

За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 алинеја 5 од оваа одлука, во делот на трансакциите со хартии од вредност тргувани на странски финансиски пазари, известувањето се врши непосредно и посредно.

Посредното известување за инвеститорите: друштва за осигурување, инвестициски фондови и пензиски фондови, во нивно име, го врши соодветниот регулатор. Точноста на доставените податоци и навременото известување претставуваат одговорност на инвеститорите.

За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 алинеја 5 од оваа одлука, во делот на трансакциите со хартии од вредност тргувани на домашни финансиски пазари, известувањето се врши посредно од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност.

За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 алинеја 6 и 7 од оваа одлука, известувањето се врши посредно преку извештаи коишто до Народната банка ги доставуваат:

- овластените банки (за платниот промет со странство), и
- Царинската управа на Република Македонија (за извозот и увозот на стоки и услуги).

8. За точноста на податоците во извештаите се одговорни известувачите. Податоците во доставените извештаи треба да бидат идентични со податоците во сметководствените прегледи, книговодствените исправи и другата документација којашто известувачите се должни да ја приложат на увид, по барање на Народната банка.

Податоците во извештаите коишто се однесуваат на поединечните известувачи се од доверлив карактер.

9. Гувернерот донесува упатства за спроведувањето на оваа одлука со кои се пропишуваат начинот, постапката и роковите на известување, формата и содржината на обрасците за известување за трансакциите со нерезиденти.

10. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука, престануваат да важат Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/12) и Одлуката за известување за работи со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/02).

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува 1 август 2014 година.

|                                                                 |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>О. бр. 02-15/VI-1/2014<br/>29 мај 2014 година<br/>Скопје</p> | <p>Гувернер<br/>и претседавач на Советот<br/>на Народна банка на<br/>Република Македонија,<br/><b>Димитар Богов, с.р.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2518.

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и член 24 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

## О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/07, 105/07, 78/08, 139/08 и 87/12), во точка 10, ставовите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Потврдата од став 1 на оваа точка може да се употреби само за една уплата, независно од тоа дали се уплатува целокупниот износ наведен во потврдата, или помал износ од износот наведен во неа. Банката ја евидентира еднократната уплата на ефективните странски пари на нерезидентна сметка, на оригиналната потврда и задржува фотокопија од неа во својата евиденција.

За целите на спроведувањето на оваа одлука, потврдата од ставот 1 на оваа точка важи пет работни дена од датумот на нејзиното издавање.

Банката може да прима уплати на ефективни странски пари на нерезидентна сметка во странска валута без да се поднесе писмената потврда од ставот 1 на оваа точка, во следниве случаи:

- во текот на еден месец, најмногу до износот за кој, согласно со прописите, при влегувањето во Република Македонија не се издава задолжително писмена потврда,

- ако средствата потекнуваат од непотрошените ефективни странски пари претходно повлечени од неговите сметки,

- ако средствата потекнуваат од продажба на производи на патници во авион. Овие средства може да се уплатат на сметката во странска валута од страна на авиокомпанијата - нерезидент којашто превезува патници од или во Република Македонија, или од друг нерезидент врз основа на соодветен договор за преземање ефективна од оваа авиокомпанија и нејзина уплата на сметка.

2. Во точка 11 став 1 алинеи 2 и 3, точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По алинејата 3, се додава нова алинеја 4 којашто гласи:

„- продажба на производи на патници во авион. Овие средства може да се уплатат на сметката во домашна валута од страна на авиокомпанијата - нерезидент којашто превезува патници од или во Република Македонија, или од друг нерезидент врз основа на соодветен договор за преземање ефективна од оваа авиокомпанија и нејзина уплата на сметка.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер  
и претседавач на Советот  
на Народна банка на  
Република Македонија,  
**Димитар Богов, с.р.**

О. бр. 02-15/VI-2/2014  
29 мај 2014 година  
Скопје

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2519.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 2.6.2014 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

### Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| а) Моторни бензини      | ден/лит   |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95     | до 41,578 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98     | до 42,929 |
| б) Дизел гориво         | ден/лит   |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  | до 41,371 |
| в) Масло за горење      | ден/лит   |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до 41,035 |
| г) Мазут                | ден/кг    |
| - М-1 НС                | до 33,995 |

### Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| а) Моторни бензини  | ден/лит  |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до 80,50 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до 82,00 |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| б) Дизел гориво<br>- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     | ден/лит<br>до 68,00 |
| в) Масло за горење<br>- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | ден/лит<br>до 57,00 |
| г) Мазут<br>- М-1 НС                          | ден/кг<br>до 41,636 |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| б) Дизел гориво<br>- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     | ден/лит<br>до 0,030 |
| в) Масло за горење<br>- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | ден/лит<br>до 0,040 |
| г) Мазут<br>- М-1 НС                          | ден/кг<br>до 0,050  |

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ        | (2 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ)<br>ден/лит | (3 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ)<br>ден/лит | (4 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ)<br>ден/лит |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ЕУРОСУПЕР БС - 95     | 80,00                           | 79,50                           | 79,00                           |
| ЕУРОСУПЕР БС - 98     | 81,50                           | 81,00                           | 80,50                           |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  | 67,50                           | 67,00                           | 66,50                           |
| ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1 | 56,50                           | 56,00                           | 55,50                           |

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

#### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| а) Моторни бензини<br>- ЕУРОСУПЕР БС - 95<br>- ЕУРОСУПЕР БС - 98 | ден/лит<br>до 0,080<br>до 0,080 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

#### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| а) Моторни бензини<br>- ЕУРОСУПЕР БС - 95<br>- ЕУРОСУПЕР БС - 98 | ден/лит<br>до 0,890<br>до 0,890 |
| б) Дизел гориво<br>- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        | ден/лит<br>до 0,300             |
| в) Масло за горење<br>- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                    | ден/лит<br>до 0,300             |
| г) Мазут<br>- М-1 НС                                             | ден/кг<br>до 0,740              |

#### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| а) Моторни бензини<br>- ЕУРОСУПЕР БС - 95<br>- ЕУРОСУПЕР БС - 98 | ден/лит<br>до 21,973<br>до 21,892 |
| б) Дизел гориво<br>- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        | ден/лит<br>до 12,227              |
| в) Масло за горење<br>- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                    | ден/лит<br>до 3,230               |
| г) Мазут<br>- М-1 НС                                             | ден/кг<br>до 0,100                |

#### Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ        | Ед.<br>мерка | (1 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ) | (2 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ) | (3 ГРУПА НА<br>ЦЕНИ) | (4 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ) |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ЕУРОСУПЕР БС - 95     | ден/лит      | 3,200                | 2,776                | 2,353                | 1,929                |
| ЕУРОСУПЕР БС - 98     | ден/лит      | 3,200                | 2,776                | 2,353                | 1,929                |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  | ден/лит      | 3,200                | 2,776                | 2,353                | 1,929                |
| ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1 | ден/лит      | 3,200                | 2,776                | 2,353                | 1,929                |
| МАЗУТ М-1 НС          | ден/кг       | 0,400                | 0,400                | 0,400                | 0,400                |

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.6.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1260/1

2 јуни 2014 година  
СкопјеПретседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

## 2520.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Киро Аци Арсов“ бр.7, Штип, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 992,22 kW и со локација на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Киро Аци Арсов“ бр.7, Штип;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-148;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“, УП1 бр. 08-225/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-59/14

29 мај 2014 година  
СкопјеПретседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

## 2521.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДОО-ЕЛ увоз-извоз Штип, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Митко Недев-В'ник“ бр.10, Штип, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија

ја произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 992,22 kW и со локација на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Митко Недев-В'ник“ бр.10, Штип;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-147;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“, УП1 бр. 08-224/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-61/14

29 мај 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2522.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-106;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“, УП1 бр. 08-148/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-64/14

29 мај 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

**2523.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-107;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“, УП1 бр. 08-149/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-66/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

**2524.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-108;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на

енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“, УП1 бр. 08-150/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-68/14

29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

## 2525.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-117;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“, УП1 бр. 08-154/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-70/14

29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

## 2526.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена

тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-118;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (инсталација со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“, УП1 бр. 08-155/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-72/14

29 мај 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2527.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“ со инсталирана моќност од 124,5 kW и со локација на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-132;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 124,5 kW (498 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“, УП1 бр. 08-177/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-74/14

29 мај 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2528.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН  
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Киро Аци Арсов“, бр.7, Штип, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 992,22 kW и со локација на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Киро Аци Арсов“ бр.7, Штип;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-148;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-58/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

2529.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДОО-ЕЛ увоз-извоз Штип, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН  
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Митко Недев-В’ник“ бр.10, Штип, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 992,22 kW и со локација на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Митко Недев-В’ник“ бр.10, Штип;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-147;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-60/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

**2530.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-106;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-63/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

**2531.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-107;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-65/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

2532.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-108;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-67/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

2533.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-117;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-69/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

2534.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-118;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-71/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

2535.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“ со инсталирана моќност од 124,5 kW и со локација на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-132;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 132“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 124,5 kW (498 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 29.5.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-73/14  
29 мај 2014 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2536.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 11, 12 и 13 од Правилникот за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2012) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 30-ти декември 2013 година, донесе

### Г О Д И Ш Е Н П Л А Н НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2014 ГОДИНА

#### Член 1

Се утврдува Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година.

#### Член 2

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година се утврдува на следните износи:

| р. бр. | Здравствена установа                                                              | Приходи од Фондот за здравствено осигурување | Сопствени приходи | Приходи од донации | Вкупни приходи | Вкупни расходи |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1      | 2                                                                                 | 3                                            | 4                 | 5                  | 6 (3+4+5)      | 7              |
| 1      | Стоматолошки клинички центар                                                      | 120.000.000                                  | 48.600.000        | 0                  | 168.600.000    | 168.600.000    |
| 2      | Клиника за максилофацијална хирургија                                             | 24.000.000                                   | 5.454.900         | 0                  | 29.454.900     | 29.454.900     |
| 3      | ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија                                         | 102.000.000                                  | 45.290.000        | 300.000            | 147.590.000    | 147.590.000    |
| 4      | ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија                          | 650.000.000                                  | 25.000.000        | 1.000.000          | 676.000.000    | 676.000.000    |
| 5      | ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија                                        | 320.000.000                                  | 40.000.000        | 2.800.000          | 362.800.000    | 362.800.000    |
| 6      | ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија                                  | 20.000.000                                   | 93.107.832        | 0                  | 113.107.832    | 113.107.832    |
| 7      | ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија                                         | 185.200.000                                  | 10.000.000        | 0                  | 195.200.000    | 195.200.000    |
| 8      | ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија                            | 75.500.000                                   | 10.000.000        | 0                  | 85.500.000     | 85.500.000     |
| 9      | ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија                          | 61.700.000                                   | 11.193.062        | 0                  | 72.893.062     | 72.893.062     |
| 10     | ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања | 52.000.000                                   | 7.750.402         | 1.000.000          | 60.750.402     | 60.750.402     |
| 11     | ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија                                       | 75.000.000                                   | 5.500.000         | 0                  | 80.500.000     | 80.500.000     |
| 12     | ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија                                        | 328.000.000                                  | 15.440.580        | 715.000            | 344.155.580    | 344.155.580    |
| 13     | ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија                                       | 43.000.000                                   | 4.760.000         | 0                  | 47.760.000     | 47.760.000     |
| 14     | ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести                                      | 321.000.000                                  | 19.740.000        | 2.940.720          | 343.680.720    | 343.680.720    |
| 15     | ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби              | 152.800.000                                  | 17.900.000        | 6.965.791          | 177.665.791    | 177.665.791    |
| 16     | ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија                                       | 34.500.000                                   | 5.345.000         | 0                  | 39.845.000     | 39.845.000     |
| 17     | ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија                                         | 209.000.000                                  | 21.914.544        | 0                  | 230.914.544    | 230.914.544    |
| 18     | ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија                                           | 133.000.000                                  | 7.340.000         | 440.000            | 140.780.000    | 140.780.000    |
| 19     | ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија                                      | 103.000.000                                  | 7.260.000         | 0                  | 110.260.000    | 110.260.000    |
| 20     | ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија                                | 165.000.000                                  | 13.400.000        | 0                  | 178.400.000    | 178.400.000    |
| 21     | ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија                    | 102.000.000                                  | 5.287.000         | 0                  | 107.287.000    | 107.287.000    |
| 22     | ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија               | 61.600.000                                   | 8.525.174         | 1.000.000          | 71.125.174     | 71.125.174     |
| 23     | ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија                                    | 119.000.000                                  | 7.500.000         | 0                  | 126.500.000    | 126.500.000    |
| 24     | ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло                                     | 66.200.000                                   | 11.000.000        | 0                  | 77.200.000     | 77.200.000     |
| 25     | ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести                                        | 76.000.000                                   | 12.000.000        | 0                  | 88.000.000     | 88.000.000     |
| 26     | ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство                           | 395.000.000                                  | 41.182.820        | 0                  | 436.182.820    | 436.182.820    |
| 27     | ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија                                        | 48.500.000                                   | 7.128.000         | 193.520            | 55.821.520     | 55.821.520     |
| 28     | ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Скопје                          | 28.500.000                                   | 1.270.000         | 0                  | 29.770.000     | 29.770.000     |

|    |                                                                                                                                       |             |             |            |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 29 | Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски лекување, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје | 342.000.000 | 72.000.000  | 0          | 414.000.000 | 414.000.000 |
| 30 | Клиничка болница-Битола                                                                                                               | 568.000.000 | 85.674.908  | 0          | 653.674.908 | 653.674.908 |
| 31 | Општа болница-Гевгелија                                                                                                               | 99.000.000  | 13.811.640  | 17.191.804 | 130.003.444 | 130.003.444 |
| 32 | Општа болница-Гостивар                                                                                                                | 227.000.000 | 36.000.000  | 0          | 263.000.000 | 263.000.000 |
| 33 | Општа болница-Дебар                                                                                                                   | 60.000.000  | 6.906.000   | 40.725     | 66.946.725  | 66.946.725  |
| 34 | Општа болница-Кавадарци                                                                                                               | 132.000.000 | 13.954.240  | 400.000    | 146.354.240 | 146.354.240 |
| 35 | Општа болница-Кичево                                                                                                                  | 81.000.000  | 11.200.000  | 0          | 92.200.000  | 92.200.000  |
| 36 | Општа болница-Кочани                                                                                                                  | 130.500.000 | 16.960.000  | 0          | 147.460.000 | 147.460.000 |
| 37 | Општа болница-Куманово                                                                                                                | 320.000.000 | 46.439.260  | 0          | 366.439.260 | 366.439.260 |
| 38 | Општа болница-Охрид                                                                                                                   | 214.000.000 | 34.400.000  | 0          | 248.400.000 | 248.400.000 |
| 39 | Општа болница-Прилеп                                                                                                                  | 327.000.000 | 39.000.000  | 3.000.000  | 369.000.000 | 369.000.000 |
| 40 | Општа болница-Струга                                                                                                                  | 145.000.000 | 22.000.000  | 0          | 167.000.000 | 167.000.000 |
| 41 | Општа болница-Струмица                                                                                                                | 244.000.000 | 30.800.000  | 200.000    | 275.000.000 | 275.000.000 |
| 42 | Клиничка болница-Тетово                                                                                                               | 459.000.000 | 71.000.000  | 0          | 530.000.000 | 530.000.000 |
| 43 | Општа болница-Велес                                                                                                                   | 206.000.000 | 30.750.000  | 0          | 236.750.000 | 236.750.000 |
| 44 | Клиничка болница-Штип                                                                                                                 | 315.000.000 | 34.000.000  | 0          | 349.000.000 | 349.000.000 |
| 45 | Градска општа болница 8-ми септември                                                                                                  | 600.000.000 | 100.000.000 | 800.000    | 700.800.000 | 700.800.000 |
| 46 | Клиника по хируршки болести-Св. Наум Охридски-Скопје                                                                                  | 241.500.000 | 24.000.000  | 0          | 265.500.000 | 265.500.000 |
| 47 | Специјална болница по гинекологија и акушерство-Мајка Тереза-Скопје                                                                   | 111.200.000 | 9.235.100   | 0          | 120.435.100 | 120.435.100 |
| 48 | Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле-Скопје                                                                             | 90.000.000  | 16.000.000  | 3.500.000  | 109.500.000 | 109.500.000 |
| 49 | Психијатриска болница-Скопје                                                                                                          | 188.700.000 | 24.380.000  | 0          | 213.080.000 | 213.080.000 |
| 50 | Психијатриска болница-Демир Хисар                                                                                                     | 126.000.000 | 20.000.000  | 0          | 146.000.000 | 146.000.000 |
| 51 | Психијатриска болница-Негорци                                                                                                         | 50.700.000  | 14.968.000  | 0          | 65.668.000  | 65.668.000  |
| 52 | Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза-Јасеново-Велес                                                              | 28.000.000  | 3.960.000   | 0          | 31.960.000  | 31.960.000  |
| 53 | Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо-Охрид                                                                    | 132.500.000 | 65.720.000  | 0          | 198.220.000 | 198.220.000 |
| 54 | Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје                                                                                | 43.500.000  | 8.860.000   | 8.179.500  | 60.539.500  | 60.539.500  |
| 55 | Завод за физикална медицина и рехабилитација-Скопје                                                                                   | 60.000.000  | 12.295.649  | 0          | 72.295.649  | 72.295.649  |
| 56 | Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Битола                                                                                  | 12.000.000  | 40.000      | 0          | 12.040.000  | 12.040.000  |
| 57 | Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања-Охрид                                                   | 95.000.000  | 14.650.000  | 0          | 109.650.000 | 109.650.000 |
| 58 | Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања-Отешево                 | 20.000.000  | 3.250.000   | 0          | 23.250.000  | 23.250.000  |
| 59 | Геронтолошки завод-Скопје                                                                                                             | 78.000.000  | 90.700.000  | 4.500.000  | 173.200.000 | 173.200.000 |
| 60 | Завод за нефрологија-Струга                                                                                                           | 202.500.000 | 20.000.000  | 0          | 222.500.000 | 222.500.000 |
| 61 | Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза-Лешок-Тетово                                                                | 21.400.000  | 1.970.000   | 0          | 23.370.000  | 23.370.000  |
| 62 | Здравствен дом-Битола                                                                                                                 | 98.800.000  | 29.450.000  | 2.000.000  | 130.250.000 | 130.250.000 |
| 63 | Здравствен дом-Гевгелија                                                                                                              | 37.824.000  | 5.763.868   | 600.000    | 44.187.868  | 44.187.868  |
| 64 | Здравствен дом-Гостивар                                                                                                               | 75.500.000  | 12.800.000  | 0          | 88.300.000  | 88.300.000  |
| 65 | Здравствен дом-Дебар                                                                                                                  | 17.700.000  | 2.150.000   | 0          | 19.850.000  | 19.850.000  |
| 66 | Здравствен дом-Кавадарци                                                                                                              | 36.739.000  | 3.960.000   | 360.000    | 41.059.000  | 41.059.000  |
| 67 | Здравствен дом-Кичево                                                                                                                 | 34.500.000  | 5.117.333   | 0          | 39.617.333  | 39.617.333  |
| 68 | Здравствен дом-Кочани                                                                                                                 | 20.000.000  | 8.800.000   | 0          | 28.800.000  | 28.800.000  |
| 69 | Здравствен дом-Крива Паланка                                                                                                          | 60.000.000  | 6.124.000   | 0          | 66.124.000  | 66.124.000  |
| 70 | Здравствен дом-Куманово                                                                                                               | 71.500.000  | 24.680.000  | 0          | 96.180.000  | 96.180.000  |
| 71 | Здравствен дом-Охрид                                                                                                                  | 67.400.000  | 6.800.000   | 0          | 74.200.000  | 74.200.000  |
| 72 | Здравствен дом-Прилеп                                                                                                                 | 94.700.000  | 18.400.000  | 1.200.000  | 114.300.000 | 114.300.000 |
| 73 | Здравствен дом-Струга                                                                                                                 | 36.500.000  | 4.000.000   | 0          | 40.500.000  | 40.500.000  |
| 74 | Здравствен дом-Струмица                                                                                                               | 52.700.000  | 7.610.594   | 40.000     | 60.350.594  | 60.350.594  |
| 75 | Здравствен дом-Тетово                                                                                                                 | 95.400.000  | 11.290.800  | 0          | 106.690.800 | 106.690.800 |
| 76 | Здравствен дом-Велес                                                                                                                  | 55.000.000  | 12.502.000  | 0          | 67.502.000  | 67.502.000  |
| 77 | Здравствен дом-Штип                                                                                                                   | 30.500.000  | 17.390.000  | 0          | 47.890.000  | 47.890.000  |
| 78 | Здравствен дом-Берово                                                                                                                 | 25.148.000  | 3.895.000   | 0          | 29.043.000  | 29.043.000  |

|     |                                                             |                |               |            |                |                |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 79  | Здравствен дом-Македонски Брод                              | 21.800.000     | 2.100.000     | 0          | 23.900.000     | 23.900.000     |
| 80  | Здравствен дом-Валандово                                    | 28.812.000     | 4.350.000     | 0          | 33.162.000     | 33.162.000     |
| 81  | Здравствен дом-Вевчани                                      | 28.700.000     | 3.832.000     | 0          | 32.532.000     | 32.532.000     |
| 82  | Здравствен дом-Виница                                       | 29.000.000     | 4.480.000     | 0          | 33.480.000     | 33.480.000     |
| 83  | Здравствен дом-Делчево                                      | 64.500.000     | 8.000.000     | 0          | 72.500.000     | 72.500.000     |
| 84  | Здравствен дом-Демир Хисар                                  | 24.100.000     | 3.000.000     | 0          | 27.100.000     | 27.100.000     |
| 85  | Здравствен дом-Кратово                                      | 23.500.000     | 2.551.716     | 0          | 26.051.716     | 26.051.716     |
| 86  | Здравствен дом-Крушево                                      | 21.000.000     | 2.350.000     | 0          | 23.350.000     | 23.350.000     |
| 87  | Здравствен дом-Неготино                                     | 47.400.000     | 10.600.000    | 0          | 58.000.000     | 58.000.000     |
| 88  | Здравствен дом-Пехчево                                      | 19.248.000     | 2.200.000     | 0          | 21.448.000     | 21.448.000     |
| 89  | Здравствен дом-Пробиштип                                    | 21.500.000     | 4.400.000     | 0          | 25.900.000     | 25.900.000     |
| 90  | Здравствен дом-Радовиш                                      | 31.910.000     | 7.380.888     | 0          | 39.290.888     | 39.290.888     |
| 91  | Здравствен дом-Ресен                                        | 38.100.000     | 7.500.000     | 0          | 45.600.000     | 45.600.000     |
| 92  | Здравствен дом-Ростуше                                      | 14.100.000     | 2.900.000     | 0          | 17.000.000     | 17.000.000     |
| 93  | Здравствен дом-Свети Николе                                 | 31.800.000     | 5.900.000     | 0          | 37.700.000     | 37.700.000     |
| 94  | Здравствен дом-Скопје                                       | 584.000.000    | 121.000.000   | 0          | 705.000.000    | 705.000.000    |
| 95  | Здравствен дом-Железничар                                   | 23.200.000     | 10.000.000    | 0          | 33.200.000     | 33.200.000     |
| 96  | Здравствена станица на Универзитетот Кирил и Методиј-Скопје | 5.500.000      | 7.200.000     | 0          | 12.700.000     | 12.700.000     |
| 97  | Здравствена станица-Железара                                | 117.700.000    | 9.040.000     | 0          | 126.740.000    | 126.740.000    |
| 98  | Институт за трансфузиона медицина на РМ                     | 345.000.000    | 176.000.000   | 700.000    | 521.700.000    | 521.700.000    |
| 99  | Институт за јавно здравје на Република Македонија           | 29.000.000     | 110.000.000   | 0          | 139.000.000    | 139.000.000    |
| 100 | Центар за јавно здравје-Битола                              | 24.000.000     | 32.440.000    | 0          | 56.440.000     | 56.440.000     |
| 101 | Центар за јавно здравје-Велес                               | 19.000.000     | 27.000.000    | 0          | 46.000.000     | 46.000.000     |
| 102 | Центар за јавно здравје-Кочани                              | 16.800.000     | 18.295.000    | 0          | 35.095.000     | 35.095.000     |
| 103 | Центар за јавно здравје-Прилеп                              | 19.000.000     | 25.000.000    | 0          | 44.000.000     | 44.000.000     |
| 104 | Центар за јавно здравје-Куманово                            | 12.500.000     | 39.850.000    | 0          | 52.350.000     | 52.350.000     |
| 105 | Центар за јавно здравје-Скопје                              | 41.100.000     | 90.000.000    | 0          | 131.100.000    | 131.100.000    |
| 106 | Центар за јавно здравје-Струмица                            | 7.000.000      | 16.570.000    | 0          | 23.570.000     | 23.570.000     |
| 107 | Центар за јавно здравје-Тетово                              | 22.400.000     | 20.958.728    | 0          | 43.358.728     | 43.358.728     |
| 108 | Центар за јавно здравје-Штип                                | 13.400.000     | 17.200.000    | 0          | 30.600.000     | 30.600.000     |
| 109 | Центар за јавно здравје-Охрид                               | 12.400.000     | 18.760.000    | 0          | 31.160.000     | 31.160.000     |
| 110 | Институт за Медицина на трудот на РМ                        | 25.800.000     | 9.885.300     | 1.000.000  | 36.685.300     | 36.685.300     |
| 111 | Здравствена станица Липково                                 | 8.000.000      | 800.000       | 0          | 8.800.000      | 8.800.000      |
|     | ВКУПНО:                                                     | 12.723.181.000 | 2.506.091.338 | 61.067.060 | 15.290.339.398 | 15.290.339.398 |

### Член 3

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-299/4  
9 јануари 2014 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Ангел Митевски, с.р.**

2537.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014) и член 11, 12 и 13 од Правилникот за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2012) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 27 март 2014 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА  
ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2014 ГОДИНА**

## Член 1

Во утврдениот Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година (број 02-299/4 од 9.1.2014 година), во членот 2, по редниот број 111, се додава следната табела:

| Р<br>бр. | Здравствена установа                                            | Приходи од<br>Фондот за<br>здравствено<br>осигурување | Сопствени<br>приходи | Приходи<br>од<br>донации | Вкупни<br>приходи | Вкупни<br>расходи |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                     | 4                    | 5                        | 6 (3+4+5)         | 7                 |
|          | ЈЗУ Универзитетска клиника за државна<br>кардиохирургија-Скопје | 40.800.000                                            | 400.000              | 0                        | 41.200.000        | 41.200.000        |

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5472/1  
31 март 2014 година  
Скопје

Управен одбор  
Заменик на претседателот,  
Ангел Митевски, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014087